

Член 2

Во членот 81-в, алинејата 6 се менува и гласи:
„наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени),
односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи).“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NËPUNËS SHTETËRORË

Нени 1

Нë Ligjin për nëpunës shtetërorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 dhe 106/13), në nenin 6-a paragrafi (1) lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "Komisionin Shtetëror për Ankesa për Furnizime Publike dhe Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse".

Нени 2

Нë nenin 81-в, alineja 6 ndryshohet si vijon:
"mbush 62, 63, 64 apo 65 vjet moshë (për femra),
përkatësisht 64, 65, 66 apo 67 vjet moshë (për meshkuj)."

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4180.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за јавните службеници,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2014 година.

Бр. 07-3337/1
3 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 52/10, 36/11, 6/12, 24/2012, 15/13, 82/13 и 106/13), во членот 67 алинејата 6 се менува и гласи:

„наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени),
односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи).“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS
PUBLIKË

Нени 1

Нë Ligjin për nëpunës publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 52/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13 dhe 106/13), në nenin 67 alineja 6 ndryshohet si vijon:

“mbush 62, 63, 64 apo 65 vjet moshë (për femra),
përkatësisht 64, 65, 66 apo 67 vjet moshë (për meshkuj).”

Нени 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4181.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување на Кривичниот законик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 септември 2014 година.

Бр. 07-3342/1
3 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14 и 115/14), наслорот на членот 322 - а и членот 322- а се менуваат и гласат:

„Учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации

Член 322-а

(1) Тој што спротивно на закон создава, организира, регрутира, превезува, организира превоз, опремува, обучува или на друг начин подготвува лице или група за учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации, организирани групи или поединечно, надвор од територијата на Република Македонија,

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

(2) Тој што спротивно на закон на било кој начин, директно или индиректно, нуди, дава, обезбедува, бара, собира или прикрива финансиски средства, фондови, материјални средства или опрема кои целосно или делумно се наменети за извршување на делото од став (1) на овој член,

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

(3) Државјанин на Република Македонија кој спротивно на закон учествува во или се обучува од страна на странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации, организирани групи или поединечно, надвор од територијата на Република Македонија,

ќе се казни со затвор од најмалку четири години.

(4) Тој што спротивно на закон на собир, преку пишан текст, со аудио - визуелни снимки, преку социјалните мрежи или со било кој друг облик на комуникација повикува, со ширење или ставање на кој било друг начин на располагање на јавноста порака, или врбува или поттикнува друг на извршување на делата од ставовите (1), (2) или (3) на овој член,

ќе се казни со затвор од најмалку четири години.

(5) Ако делото од ставовите од (1), (2), (3) или (4) на овој член е сторено врз дете, сторителот

ќе се казни со затвор од најмалку пет години.

(6) Тој што го сокрива извршителот на делото од ставовите (1), (2), (3), (4) или (5) на овој член, или помага во спречување на откривањето на делото или извршителот преку сокривање на средствата со кои е извршено делото, доказите или на било кој друг начин,

ќе се казни со затвор од една до пет години.

(7) Сторителот на делото од овој член кој ќе ги открие сторителите од ставовите (1), (2), (3), (4) или (5) на овој член,

може да се ослободи од казна.

(8) За делото од ставот (3) на овој член нема да се казни сторителот кој има државјанство на државата во чии регуларни воени или полициски формација учествува, или кој е член на воени или паравоени формации или полициски сили под контрола на меѓународно признати влади или меѓународни организации.

(9) Обидот е казнив.

(10) Средствата и предметите употребени за извршување на делото, се одземаат.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E KODIT PENAL

Neni 1

Në Kodin Penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/96, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14 dhe 115/14), titulli i nenit 322-a dhe neni 322-a ndryshohen si vijojnë:

„Pjesëmarrja në ushtri, polici, formacione paraushtarake apo parapolicore të huaja

Neni 322-a

(1) Ai që në kundërshtim me ligj krijon, organizon, rekruton, bart, organizon transport, pajis, trajnon apo në mënyrë tjetër përgatit personin apo grupin për pjesëmarrje në ushtri, polici, formacione paraushtarake apo parapolicore, grupe të organizuara apo veç e veç të huaja, jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë,

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.

(2) Ai që në kundërshtim me ligjin në cilëndo qoftë në mënyrë, drejtpërdrejt apo tërthorazi, ofron, jep, siguron, kërkon, grumbullon apo fsheh mjete financiare, fonde, mjete materiale apo pajisje që plotësisht apo pjesërisht dedikohen për kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij neni,

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.

(3) Shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili në kundërshtim me ligjin merr pjesë në trajnim apo trajnohet nga ushtria, policia, formacionet paraushtarake apo parapolicore, grupe të organizuara apo veç e veç të huaja, jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë,

do të dënohet me burg prej së paku katër vjet.

(4) Ai që në kundërshtim me ligjin në tubim, përmes rrejtetit të shkruar, me incizime audiovizuale, përmes rrjeteve sociale apo me çfarëdo forme tjetër të komunikimit fton, me përhapje apo vënie në çfarëdo mënyre tjetër në disponim të opinionit porosi, apo rekruton apo nxit tjetrin në kryerjen e veprave nga paragrafët (1), (2) ose (3) të këtij neni,

do të dënohet me burg prej së paku katër vjet.

(5) Nëse vepra nga paragrafët (1), (2), (3) ose (4) të këtij neni është kryer ndaj fëmijës, kryerësi

do të dënohet me burg prej së paku pesë vjet.

(6) Ai i cili e fsheh kryerësin e veprës nga paragrafët (1), (2), (3), (4) ose (5) të këtij neni, apo ndihmon në pengimin e zbulimit të veprës apo kryerësit përmes fshehjes së mjeteve me të cilat është kryer vepra, dëshmive apo në çfarëdo mënyre tjetër,

do të dënohet me burg prej një viti deri në pesë vjet.

(7) Kryerësi i veprës nga ky nen i cili do t'i zbulojë kryerësit nga paragrafët (1), (2), (3), (4) ose (5) të këtij neni,

mund të lirohet nga dënimi.

(8) Për veprën nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk do të dënohet kryerësi i cili ka shtetësi të shtetit në formacionet e rregullta ushtarake apo policore të të cilit merr pjesë, apo i cili është anëtar i formacioneve ushtarake apo paraushtarake ose forcave policore nën kontrollin e qeverive apo organizatave ndërkombëtare të pranuar ndërkombëtarisht.

(9) Tentimi është i ndëshkueshëm.

(10) Mjetet dhe sendet e përdora për kryerjen e veprës, merren."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4182.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008 и 67/2010, 47/2011, 53/2011, 95/2012 и 164/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро на Друштвото за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ ДОО експорт-импорт Ресен, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско езеро број 41-10549/1 од 30 декември 2013 година.

2. Друштво за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ ДОО експорт-импорт - Ресен достави понуда со број 08-2881/1 од 17 март 2014 година.

3. Друштво за лов и одгледување на дивеч „ВОЛФ“ ДОО експорт-импорт Ресен ги исполни условите содржани во Јавниот повик и тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 8.963.955 (осум милиони деветстотини шеесет и три илјади деветстотини педесет и пет) денари за период од шест години. Начинот и роковите за плаќање на концесискиот надоместок ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки, во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5081/1
2 септември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4183.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА СПОРТСКА САЛА ДТВ ПАРТИЗАН КАРПОШ 4 НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се иззема стопанисувањето на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија на недвижна ствар спортска сала ДТВ Партизан Карпош 4 со вкупна површина од 2.623 м², евидентирана на КП бр. 1227/1, КО Карпош, запишана во Имотен лист бр. 4917 сопственост на Република Македонија и тоа:

- Број на зграда 1, намена на зграда – помошни простории, влез 1, Кат ПО, Број 1 со површина од 1.126 м²;

- Број на зграда 1, намена на зграда - (зграда за физичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –ПР, Број 1 со површина од 910 м²;

- Број на зграда 2, намена на зграда - (зграда за физичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –1, Број 1 со површина од 270 м² и

- Број на зграда 2, намена на зграда - (зграда за физичка култура и рекреација), Влез 1, Кат –ПР, Број 1 со површина од 317 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6881/1
2 септември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4184.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.09.2014 година, донесе